



Дејан САВОВСКИ

# "DID YOU RECEIVE THE MESSAGE???"

## (ДАЛИ ЈА ПРИМИВТЕ ПОРАКАТА)

**В**о моментите кога речиси половина од планетата Земја се занимава со косовското прашање, нашите политичари како да не виделе на карта дека живеат токму до "европскиот проблем бр. 1". За нив како да е поважно дали пратеникот ќе говори 10 или 22 минути, или нема да му биде ограничена дискусијата, дали треба или не треба дијаспората да гласа, дали е потребно задолжително средно образование и кој "црн петок" (Велики петок) ќе се слави, отколку какви реперкусии може врз Македонија да има тоа што на неколку километри од северната граница состојбата е многу критична со тенденција да ескалира, и она што никој во државава не го посакува - повторно кај нас да се нарушат мирот и стабилноста.

Но, македонските политички партии имаат други приоритети. Само нив битни. Што е важно што зборуваат Брисел кога четворица лидери составиле список на свои желби, се разбира, во име на граѓаните на кои секогаш се повикуваат за да го остварат она што никој не го бара од нив. И додека од Европската унија говорат за судски реформи, за борба со корупцијата и организираниот криминал, за реформи во администрацијата, за потреба од политички дијалог, како битен услов за евроинтеграцискиот процес, нашите политичари иницираат политичка криза наместо дијалог.

ДУИ најде повод за да излезе од Собранието, плашејќи се од "тиранијата на мнозинството", а деновиве такво нешто навестува и СДСМ доколку Лилјана Поповска од ДОМ не го повлече амандманот за ограничување на дискусиите. Што ако и другите партии посакаат да го следат нивниот чекор? Тогаш ајде да го затвориме Собранието, и така и така одлуките се носат во институционално, во Маврово, во присуство на меѓународните сизерени. Но, и тоа повеќе не помага како во минатото. А, премиерот не успева да пронајде модус како да воспостави комуникација со опозицијата која, пак, претпоставува сам ја користи неговата политичка незрелост за да го алармира светот дека власта не нè води на европскиот ко-

**"НЕУКИТЕ ПОЛИТИЧАРИ ПОГОЛЕМ ДЕЛ ОД СВОЈОТ РАБОТЕН ВЕК ГО УПОТРЕБУВААТ СО ЦЕЛ ОНАА, ДРУГАТА ПОЛОВИНА ДА ЈА НАПРАВАТ БЕДНА!" (ЛА БРИЈЕР)**

лосек. Недостигот од визија, чувствителност, погрешна политика, палијативност во одлуките, се елементи кои можат многу да ја влошат состојбата наместо да ја подобрат. Однесување какво што во овие моменти, критични од безбедносен аспект, ѝ е најмалку потребно на државата, а тоа се прави и во годината кога треба да добиеме покана за влез во Алијансата и кога очекуваме датум за преговори со Унијата.

само пристоен живот, бара да излезе од оваа дупка наречена Западен Балкан. Преку глава му е дојдено од политика. Уште ли ќе го плаќаме данокот на непознавање на политичкиот плурализам, затоа што нè водеа луѓе кои претходно беа докажани комунисти за преку ноќ да станат демократи. Желните за власт покажаа дека ништо не им е свето во тој поход кон врвот. До ден денешен во оваа слика ништо не е променето, дури и актерите се исти. Деценија ипол се чека на решавање на сиромаштијата. Како да не сфаќаат дека имаме економска, а не политичка криза. И кога актуелната власт најави дека токму на тоа ќе ги вложи сите свои капацитети, одредени политички структури повторно ги вратија на дневен ред рецидивите од минатото, со влошување на меѓуетничките односи - карта на која се игра од осамостојувањето на Македонија. И поради неколку вжештени глави сè уште сме заглавени во транзиционата кал од која никако да излеземе. Очигледно кај нас најтешкиот дел



**"ЗА ТАНГО СЕ ПОТРЕБНИ ДВАЈЦА, И ВЛАСТ И ОПОЗИЦИЈА". ПА, ИГРАЈТЕ ТАНГО МАКЕДОНСКИ ПОЛИТИЧАРИ!**

Пусти се повиците за консензус за реформите кои треба да ја внесат Македонија во евроатлантските структури. Нашите политичари свират по свои партитури. Очигледно така им одговара и затоа не сакаат да ги издигнат државните над партиските интереси. Зборуваат за ЕУ и за НАТО, а на своите агенди запишале сè, само не и приоритетите кои од Македонија ќе ја одлепат етикетата на европска "Бурунди" држава. Глуви се на крикот на народот кој бара

се европеизацијата на свеста, менувањето на традиционалниот балкански менталитет - од лажна воинственост до докажана сервилност. Ќе сфатат ли веќе еднаш дека европската агенда треба да претставува национален проект, кој не може да биде работа само на една партија, само на Владата и кој, исто така, не е спроведлив во еден мандат. Или како што би рекол еден евродипломат "за танго се потребни двајца, и власт и опозиција". Па, играјте танго!